

Откако САД и нивните сојузници од Европската унија се соочија со тврдото одбивање на Руската федерација во Советот за безбедност на Обединетите нации да биде прифатен планот на финскиот дипломат Марти Ахтисари за условна независност на покраината Косово, светската организација чија основна цел е зачувување на мирот, безбедноста и мирниот демократски развој на земјите-членки, повторно е ставена настрана.

Се чини дека оваа ситуација им претходеше и на воените интервенции на Западот во Авганистан, во поранешна Југославија и во Ирак, поради што ваквиот развој на состојбата воопшто не треба да ја радува македонската надворешна политика и нашето државно раководство.

Оценките на разузнавачките извори се дека бегството на 7 опасни криминалци од косовскиот затвор "Дубрава", како и на Џемаил Исени, алијас командант Џејми Шеј, кој невнимателно бил пуштен да присуствува на погребот на неговата мајка, иако се работи за осудено лице за најтешки дела на тероризам, е дел од некакво сценарио за дестабилизација на Западниот Балкан со цел да се исфорсира одлука за добивање независност на Косово.



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Очигледно е дека западните сојузници, кои на најразлични начини се обидуваа да го исфорсираат прифаќањето на планот на Марти Ахтисари, кој беше одбиен од Москва и со можноста за истакнување на правото на вето во Советот за безбедност на ООН, за да можат да продолжат со отварањето на својата намера отидоа на создавање нова "бај-пас" институција, која ќе се зафати со истиот проблем, за каква се сфаќа формираната Контакт група за статусот на Косово, составена од претставници на САД, Руската федерација и од Европската унија. Така, Френк Визнер, Волфганг Ишингер и Александар Харченко, кои во меѓувреме престојуваша во Приштина и во Белград, веќе ги упатија поканите до двете страни за отпочнување на состанокот на Контакт групата на 30 август во Виена. Меѓутоа, и од двете најзаинтересирани страни засега не се пласирани никакви нови ставови кои би го потпомогнале компромисното решавање на проблемот за идниот статус на покраината Косово. Напротив, кај членовите на Контакт групата се пласираше и можноста за поделба на Косово доколку за тоа се залагаат и двете страни, што од друга страна отвора нови искушенија за активирање на радикалните елементи во овој регион кои не само што не мируваат, туку продолжуваат со свои подготовки за акција. Тоа се однесува и на српските доброволци во Косовска Митровица, но и на разни милитантни албански групи како АНА, ОНА и слични, кои можат повторно да го дестабилизираат Балканот.

ШТО СЕ КРИЕ ЗАД ЗАОБИКОЛУВАЊЕТО НА ООН?

Иако формирањето на Контакт групата сепак е помирољубиво соочување со тежината на проблемот кој ги мачи Србија и Косово, но и соседните земји, меѓу кои и Македонија, Црна Гора и Грција, каде одамна постоеја најави за активирање на разни албански милитантни групи отколку, на пример, преземањето казнени експедиции против режимот на Талибанците во Авганистан, против комунистичкиот диктатор Слободан Милошевиќ или, пак, на Садам Хусеин во Ирак, ваквата одлука на Западот покажува и нивна немоќ да издејствуваат донесување одлука која би била по желба на "меѓународната заедница", од која по зајакнувањето на Руската федерација на чело со Владимир Путин, руската дипломатија почна да ги покажува свои цврсти заби. Од друга страна, пак, тоа значеше и вери-



ВИЗНЕР: ЌЕ УСПЕЕ

ОБЕДИН НАДВО

фикација на исправноста од преземената воена интервенција во 1999 година, која беше предводена од САД и од НАТО, со која беше соборен режимот на Слободан Милошевиќ, но беа унакажани економиите на Србија, Македонија и на Косово, кои тешко се соочуваа со долгорочната стагнација. Последиците од директните воени напади и бомбардирања со бомби со осиромашен ураниум ќе останат како подолгорочни проблеми за здравјето на населението, кое и онака е осиромашено.

КАДЕ Е ОБСЕ?

Во целата анализа на случајот со Косово се поставува прашањето што работи и институцијата ОБСЕ, која порано беше позната како конференција за европска безбедност и соработка и која од Самитот во Хелсинки ја етаблираа



ЛИ ГРУПАТА?

политиката на неменување на границите, што беше сфатена како основен елемент за зачувување на мирот во Европа. Но, распаѓањето на комунизмот, падот на Берлинскиот ѕид и сè она што се случи кон крајот на минатиот век го направија своето, па така оваа организација во која, освен европските држави, членуваат уште САД и Канада, беше ставена на маргините на политичкото одлучување. Нивни претставници дејствуваат во регионот во функција на контрола или помагање на сè она што се одвива во мачните процеси на транзиција, но од локалното население не се доживуваат многу пријателски, откако пред воената интервенција против Југославија во 1999 година нивни членови беа фатени како ги маркираат воените цели во покраината Косово и во Србија.

Според наше мислење, ОБСЕ би имала голема улога во борбата против исламскиот фундаментализам и тероризам, на која ѝ се посветува сè поголемо внимание во сите европски земји, но сепак недостасува една координирана акција на глобален или ако сакате попрецизно и на европски план, која ќе се занимава и со реалните ситуации во овој дел од светот каде постои и голема меѓурелигиска поделба.

кругови на светските центри на моќ, кои не би сакале да ја видат Европската унија како стабилен и моќен економски, воен и политички центар во светската политика.

ЕВРОПСКАТА УНИЈА И КОСОВО

Во согледувањето на политиката на Европската унија кон Косово, која ја претставува од германскиот дипломат Волфганг Ишингер, кој со својот авторитет е прифатен и од Белград и од Приштина, не е јасно дали во Брисел веќе се усогласени ставовите по прашањето за одредување на идниот статус на Косово. Иако ЕУ настапуваше заедно со САД во одмерувањето на силите во Советот за безбедност на ООН каде без гласовите на Москва, а помалку и на Пекинг не можеше ниту да стане збор за лесно постигнување на целта, тие сепак немаат цврст став. Затоа, во функција на подготовки на наредниот состанок на министрите на земјите-членки на ЕУ за Косово, во покраината престојуваше Луиш Амадо - португалски министер за надворешни работи, кој истакна дека ЕУ има посебна одговорност за судбината на Косово. Тоа најдобро може да се согледа и од анализите на верижната реакција, која би настанала и внатре во Унијата каде членките се соочуваат со внатрешни сепаратистички појави, од кои покрај познатите, како Баскија, Корзика, Јужен Тирол и слично најновата е желбата на победничката партија на последните избори Шкотска да излезе од Обединетото Кралство.

Ако оваа работа ја префрлиме на домашен терен, независноста на Косово би водела кон легитимно поставување и на прашањето за поделба на Босна и Херцеговина, од која би излегла Република Српска, апетити за вакви работи се покажуваат и од Војводина и од Санџак, а најмногу од Албанците во Јужна Србија, Северна Грција, како и од Македонија. Како би се соочила Европската унија со овие тешки прашања е посебно прашање, кое би можеле да го поврземе со актуелните судири меѓу Полска и останатите членки.

Форсирано беше решавањето во последен момент. Токму компликациите на процедурата за утврдување и донесување одлука во рамките на Унијата можат да бидат тотално неефикасни во случај на Западниот Балкан повторно да избувнат нови немири и безредија.

РУСИЈА ОСТАНУВА НА СВОИТЕ СТАВОВИ

Москва се спротивставува на поставувањето рокови за решавање на косов-

ЕТИТЕ НАЦИИ Р ОД ИГРА!

Европската унија доцни со формирањето безбедносни органи, кои би имале поголема ефикасност на овој план и поради постојните несогласувања околу донесувањето на новиот Устав на ЕУ и пополнувањето на нејзиниот буџет. Затоа, во медиумите и понајтаму ќе наоѓаме информации за откривање на разно-разни исламско-фундаменталистички групи кои останаа на Косово, во Санџак, Босна и Херцеговина и во Македонија, по војната со која се распадна Југославија. Влијанието на Алкаида врз нивното избувнување и активирање е посебно прашање и засега не постојат податоци дека соседните земји на Балканот соработуваат на планот на собирање и размена на информативно-разузнавачки податоци, кои би биле потребни за преземање на координирана и заедничка акција. Во таа смисла, во оптек останува и изветвената формула дека инсистирањето за независност на Косово го форсираат подземни



ИШИНГЕР
ДОБРО ПРИФАТЕН
ОД ДВЕТЕ СТРАНИ

ското прашање и таа смета дека генералниот секретар на ООН, Бан Ки Мун, по пропаста на седницата на Советот за безбедност и одлуката за формирање на Контакт групата за Косово, поставил рок за поднесување на извештајот од работата на тројката Визнер-Ишингер-Харченко, а не и за траењето на преговорите. Рускиот претставник во Контакт групата Александар Харченко повторно потсети дека само во случај "тројката" да дојде до решение што би било прифатливо и за Белград и за Приштина, тогаш таквиот предлог би можел да биде упатен до Советот за безбедност на ООН. Со еден збор, тоа значи вртење во круг или бркање на кучето на сопствената опашка, што би било искористено од политиката за зафаќање поповолни позиции во меѓународната политичка сцена.

Некои повторно очекуваат дека Москва сака да издејствува некакви компензации од Вашингтон во поглед на донесувањето решение за Косово, но истото беше оценувано и порано, но до тоа не дојде. Напротив, со затегнувањето на шпионската војна меѓу Москва и Лондон, со повторно воведување на практиката за патролирање на руските стратегиски бомбардери, некои аналитичари ситуацијата ја споредуваат како претходница на Студената војна.

Со други зборови, и по изминувањето на рокот од 120 дена за донесување на извештајот на Контакт групата за Косово, на сцена остануваат сите можни сценарија како што се оние за предизвикување немири на Косово и во соседните земји, кои би биле предизвикани од албански неформални или терористички групи и организации, кои особено би можеле да дејствуваат во

Косово и во Македонија се индикатор за организирана акција за такво нешто, ако не и за "нивно намерно ослободување" во функција на дестабилизација на регионот и конечно решавање на статусот на Косово. Но, во оваа смисла, се поставува и прашањето што ако со тоа се занимаваат и радикалните струи во српскиот дел кај Косовска Митровица, или, пак, во Република Српска, кои со истиот аршин би морале да бидат оценувани како реалност. Всушност,

ексклузивноста на албанските "борби за човекови права" и сл. одамна се прочитани од светските и европските центри на моќ и тие веќе се оценуваат и како посреден обид за создавање на голема Албанија, токму по последните изјави на високи албански раководители и од Косово и од Албанија. Токму на овие прашања треба да поработат и надлежните државни органи на Република Македонија за да не доживееме "спонтанитет" во случувањата, кои ќе нè стават на позициите на преживување на нова колатерална штета или со класични формули речено - Македонија во никој случај не смее да си дозволи да стане монета за поткусурување на територијалните делби меѓу Србите и Албанците на Косово.



ВИЕНА: ЦЕНТАР НА ДИПЛОМАТИЈАТА

насока на запирање на патот на Македонија кон НАТО и Европската унија. Во оваа смисла, без оглед на фактот што од седницата на Советот за безбедност на кој претседаваше претседателот Бранко Црвенковски произлегоа смирувачки оценки за постоење поволните безбедносни состојби во државата, последните бегства на осуденици од затворите во

жавни органи на Република Македонија за да не доживееме "спонтанитет" во случувањата, кои ќе нè стават на позициите на преживување на нова колатерална штета или со класични формули речено - Македонија во никој случај не смее да си дозволи да стане монета за поткусурување на територијалните делби меѓу Србите и Албанците на Косово.



FA. ALIJA DAUTOSKI

POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTN. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!

I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D

I

A

B

CH

F

NL

NB



Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de